

20130110329

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 5 од Законот за основање на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/2008, 156/2010 и 59/2012) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 3.1.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ ЗА 2013 ГОДИНА

Член 1

Ова програма е наменета за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија за 2013 година.

Потребните средства за реализација на програмата изнесуваат 139.935.000 денари и истите се планирани во буџетот на раздел 10003 – Агенција за промоција и поддршка на туризмот категорија 42- стоки и услуги и 46-субвенции и трансфери.

Член 2

Средствата од член 1, став 2 на ова програма се наменуваат за промотивни активности и активности на поддршка на туризмот и тоа:

- а) За конвенционални промотивни активности во кои што спаѓаат:
- подготвување, печатење и дистрибуција на печатен промотивен материјал;
 - учество на следните туристички саеми: Утрехт, Виена, Хелсинки, Истанбул, Варшава, Брисел, Милано, Софија, Белград, Берлин, Москва, Гетеборг, Тирана, Познањ, Шангај, Токио, како и во Индија и Флорида, САД;
 - организирање на презентации пред и средби со странски туроператори;
 - организација на посети на Република Македонија за туроператори, новинари и славни личности;
 - билборд кампањи;
 - реклами во принтани медиуми;
 - организација на конференции и работилници за дојдовен туризам и
 - соработка со Генерален Секретаријат и Агенција за странски инвестиции и промоција на извоз во однос на детерминирање на ТВ кампањи;
- се наменуваат 52.935.000,00 денари.
- б) За активности на електронска промоција во кои што спаѓаат:
- активно користење на Веб портал и Веб страни и
 - користење на интернет социјални мрежи и промоција на веб пребарувачи;
- се наменуваат 5.000.000,00 денари.
- в) За специфична промотивна активност насочена кон транзитните патници - организација на делење на флаери на гранични премини и креирање на додатна понуда по должина на главни патни правци, се наменуваат 3.000.000,00 денари.
- г) За активности за поддршка на туризмот во кои што спаѓаат:
- поттикнување и организација на мапирање и обележување на планинарски патеки, креирање на мапи како и комплетен водич и е-водич со планинарски патеки;
 - поттикнување и организација на мапирање и обележување на велосипедски патеки, креирање на мапи како и комплетен водич и е-водич со велосипедски патеки;

- поддршка на развојот и промоција на авто кампови;
 - развој на „Изнајми викендица-стан” е-пазар;
 - изработка на стратегии за развој на разни алтернативни форми на туризам и имплементација на проекти опфатени од истите;
 - поддршка на организацијата и промоцијата на културни, спортски и други настани кои имаат значење за туристичката понуда во Република Македонија;
 - остварување на соработка со општини и плански региони;
 - организирање на директни деловни средби со национални туристички организации со цел поттикнување на понудата за регионални тури за подалечни пазари како за заеднички настап на истите;
 - остварување на меѓународна соработка со разните меѓународни организации и вклучување во заеднички проекти за промоција и развој на туризмот;
 - остварување на законските обврски по однос на туристичките развојни зони и
 - други проекти за поддршка на туризмот;
- се наменуваат 19.000.000,00 денари.

Член 3

Средствата од член 1, став 2 на ова програма во висина од 60.000.000 денари се наменуваат за субвенционирање на странскиот организиран туристички промет.

Член 4

За начинот и динамиката за реализирањето на оваа програма ќе се грижи Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот.

Член 5

Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот за реализираните активности ќе достави извештај до Владата на Република Македонија како и постигнатите резултати со образложение за евентуални отстапувања од планираните активности заклучно со 31 јуни 2014 година.

Член 6

Оваа програма влегува на сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-9741/1-12
3 јануари 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.